

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

за забрана за увоз и повлекување од промет на семе од грчка детелина, одредени видови семиња и зрна кои се увезени од Египет во Република Македонија

Член 1

- (1) Се забранува увоз и пуштање во промет на семиња и зрна по потекло од Египет кои се наведени во Прилогот кој е составен дел на ова решение.
- (2) Забраната за увоз и пуштање во промет од став (1) на овој член ќе се применува до 31 октомври 2011 година.

Член 2

- (1) Сите пратки на семе од грчка детелина (*Trigonella foenum-graecum*) увезени од Египет во периодот од 1 јануари 2009 година до 11 јули 2011 година и нотифицирани во Системот за брзо предупредување за храна и храна за исхрана на животни (РАСФФ) задолжително се повлекуваат од пазарот и се уништуваат.
- (2) Пратките на семе од грчка детелина (*Trigonella foenum-graecum*) по потекло од Египет подлежат на микробиолошко испитување во согласност со принципите за епидемиолошките испитувања за алиментарни интоксикации и инфекции.

Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. _____

_____, 2011 година

ДИРЕКТОР,

Дејан Рунтевски

Прилог

Семиња и зрна по потекло од Египет за кои се забранува увоз и пуштање во промет до 31 октомври 2011 година

Тарифна ознака	Наименование
(1)	(2)
ex 0704 90 90	Никулци од рукола
ex 0706 90 90	Никулци од цвекло, никулци од ротквица
0708	Мешунест зеленчук во мешунка или зрно, свеж или разладен
0713	Сушен мешунест зеленчук, во зрно лупен или нелупен или кршен
ex 0709 90 90	Никулци од соја
1201 00	Соја во зрно, вклучувајќи кршена и дробена
1209 10 00	Семе од шеќерна репка
1209 21 00	Семе од луцерка (alfalfa)
1209 91	Семе од зеленчук
1207 50 10	Семе од синап за сеидба
1207 50 90	Друго семе од синап
1207 99 97	Други маслодајни семиња или маслодајни плодови, вклучувајќи кршени или дробени
0910 99 10	Семе од грчка детелина
ex 1214 90 90	Никулци од луцерка (alfalfa)